

20230991883

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 112 став (4), член 117 став (3) и член 126 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22 и 79/23), а во врска со член 9 став (3) и член 23 став (5) од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПЛАТА НА ПОСМРТНА ПОМОШ ОД СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНИОТ ФОНД, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА И ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ, БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ, ОБРАЗЕЦОТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ ОД НАДЛЕЖНИОТ МАТИЧЕН ЛЕКАР И ПРЕДЛОГОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ ОД ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ОБРАЗЕЦОТ НА ПРЕДЛОГОТ НА РАБОТОДАВАЧОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ НА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на барањето и потребната документација за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење, образецот на барањето и потребната документација за исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот фонд, образецот на барањето и потребната документација за остварување на право на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија и паричен надоместок за телесно оштетување, барањето и потребната документација за утврдување на инвалидност, образецот на предлогот за утврдување на инвалидност од надлежниот матичен лекар и предлогот за утврдување на инвалидност од лекарската комисија на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Фондот) и образецот на предлогот на работодавачот за утврдување на инвалидност на осигуреникот.

Член 2

- (1) Барањето за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење (Образец П-1), е дадено во Прилог бр.1 и Прилог бр.1-а, кој е составен дел на овој правилник.
- (2) Кон барањето за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење од став (1) на овој член, се доставува следната документација:
 - работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;

- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- Образец бр. П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- медицинска документација во оригинал;
- пријава за повреда на работа, доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа;
- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- решение од Управата за прашања на борците и воените инвалиди дека лицето е воен инвалид од I-ва до VI-та група, цивилен инвалид од војната од I-ва до VI-та група и
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за инвалидноста е професионална болест.

(3) Доказите и податоците од ставот (2) алинеи 6, 7, 8, 9 и 10 на овој член, Фондот ги прибавува по службена должност.

Член 3

(1) Барањето за исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот фонд (Образец П-2-), е дадено во Прилог бр. 2 и Прилог бр.2-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кон барањето за исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот од став (1) на овој член, се доставува следната документација:

- лична карта на увид;
- фактура од извршени погребални трошоци и
- извод од матична книга на умрените.

(3) Доказот од ставот (2) алинеја 3 на овој член, Фондот го прибавува по службена должност.

Член 4

(1) Барањето за остварување на право на старосна пензија (Образец П-3), е дадено во Прилог бр.3 и Прилог бр.3-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кон барањето за остварување на право на старосна пензија од став (1) на овој член, се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката) и
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци.

(3) Податоците од ставот (2) алинеи 4, 5 и 6 на овој член, Фондот ги прибавува по службена должност.

Член 5

(1) Барањето за остварување на право на семејна пензија (Образец П-4), е дадено во Прилог бр.4 и Прилог бр.4-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кон барањето за остварување на право на семејна пензија од став (1) на овој член, се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка за умрениот осигуреник;

- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку умрениот осигуреник е од машки род;

- наод за категоризација доколку правото е по основ на неспособност за самостоен живот и работа-дете инвалид;

- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност, за дете или вдовица/вдовец по основ на неспособност за работа (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);

- пријава за повреда на работа, доколку причината за смртта е повреда настаната на работа;

- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;

- податоци за социјално осигурување на умрениот осигуреник во друга држава (по пријава на странката));

- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;

- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест и

- извод од матична книга на родените, извод од матичната книга на умрените, извод од матичната книга на венчаните и потврда за редовно школување.

(3) Доказите и податоците од ставот (2) алинеи 6, 7, 8, 9 и 10 на овој член, Фондот ги прибавува по службена должност.

Член 6

(1) Барањето за остварување на право на инвалидска пензија (Образец П-5), е дадено во Прилог бр.5 и Прилог бр.5-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кон барањето за остварување на право на инвалидска пензија (Образец П-5) од став (1) на овој член, се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;

- решение за престанок на работниот однос (оригинал или копија заверена на нотар), за осигуреници кои работеле во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и казнено-поправни и воспитно-поправни установи;

- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);

- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);

- медицинска документација во оригинал;
- пријава за повреда на работа, доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа;
- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци и
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест.

(3) Доказите и податоците од ставот (2) алинеи 8, 9, 10 и 11 на овој член, Фондот ги прибавува по службена должност.

Член 7

(1) Барањето за остварување на право на паричен надоместок за телесно оштетување (Образец П-6), е дадено во Прилог бр.6 и Прилог бр.6-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кон барањето за остварување на право на паричен надоместок за телесно оштетување (Образец П-6) од став (1) на овој член, се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);
- медицинска документација во оригинал;
- пријава за повреда на работа, доколку причината за телесното оштетување е повреда настаната на работа;
- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци и
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за телесното оштетување на осигуреникот е професионална болест.

(3) Доказите и податоците од ставот (2) алинеи 7, 8, 9 и 10 на овој член, Фондот ги прибавува по службена должност.

Член 8

(1) Образецот на предлогот на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос (Образец П-7), е даден во Прилог бр.7 и Прилог бр. 7-а, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член, треба да биде пополнет од страна на работодавачот кај кого осигуреникот е во работен однос.

Член 9

Предлогот на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност и предлогот за утврдување на инвалидност од лекарската комисија на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (Образец П-8), е даден во Прилог бр.8 и Прилог бр.8-а, кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Кога барањата од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од овој правилник, се поднесуваат по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на барањето и потребната документација за остварување на право на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија и паричен надоместок за телесно оштетување („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/16).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2092/1
10 мај 2023 година
Скопје

Министер
за информатичко општество и
администрација
Азир Алиу с.р.

Бр. 09-3732/1
10 мај 2023 година
Скопје

Министер
за труд и социјална
политика,
м-р **Јованка Тренчевска с.р.**

Образец П-1

Прилог бр. 1

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е

за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење

1. Податоци за осигуреникот

Име и презиме

ЕМБГ

Личен број-број од работна книшка

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Место на живеење:

Адреса _____

Улица

Број

Бр. на пошта

Место

Општина

Број на телефон _____

Е-майл адреса _____

Постапката е поведена по барање/предлог на:

- осигуреникот –

Инвалидноста е настаната поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- Образец бр.П-8 –предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање;
- медицинска документација во оригинал и
- пријава за повреда на работа, доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- решение од Управата за прашања на борците и воените инвалиди дека лицето е воен инвалид од I-ва до VI-та група, цивилен инвалид од војната од I-ва до VI-та група;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за инвалидноста е професионална болест.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

(потпис на овластен работник)

Образец П-1
Formularë P-1

Прилог бр.1-а
Shtoja nr.1-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

- Стручна служба _____
- Shërbimi profesional _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspozitura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

БАРАЊЕ
за утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење

KËRKESË
për përcaktimin e stazhit të sigurimit me kohëzgjatje të shtuar

1. Податоци за осигуреникот
1.Të dhëna për personin e siguruar

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Личен број (број од работна книшка)
Numri personal (numri i librezës së punës)

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Место на живеење:

Vendbanimi:

Адреса

Adresa

Улица

Rruga

Број

Numër

Бр. на пошта

Nr. i postës

Место

Vendi

Општина

Komuna

Број на телефон

Numri i telefonit

Е-майл адреса

e-mail

Постапката е поведена по барање/предлог на:

- осигуреникот -

Procedura është iniciuar me kërkësë/propozim të:

-personit të siguruar -

Инвалидноста е настаната поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

Invaliditeti ka ndodhur për shkak të:

-sëmundjes – lëndimit jashtë punës – lëndimit në punë – sëmundjes profesionale

Потпис на подносителот на барањето

Nënshkrimi i parashtruesit të kërkësës

Кон барањето се доставува следната документација:

Bashkë me kërkësen, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;

- librezë pune apo deklaratë që nuk posedon librezë pune;

- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;

- librezë e ushtrisë apo vërtetim nga Ministria e Mbrojtjes për shërbimin e kryer ushtarë, nëse kërkuesi i përket gjinisë mashkullorë;

- Образец бр. П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);

- Formulari nr. P-8 - propozim i mjekut amë kompetent për përcaktimin e invaliditetit (i lëshuar nga mjeku amë, i shkruar në makinë me vulë të rrumbullakët nga institucioni shëndetësor, faksimile nga mjeku amë, nënshkrim dhe datë të lëshimit);
- медицинска документација во оригинал и
- dokumentacioni mjekësor original dhe
- пријава за повреда на работа доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа.
- fletëparaqitje për lëndim në punë nëse shkaku i invaliditetit është lëndim i ndodhur në punë.

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut i merr sipas detyrës zyrtare;

- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- të dhëna për stazhin e sigurimit dhe pagat të cilat Fondi i udhëheqë në evidentimin amë për personat e siguruar dhe përfituesit e të drejtës së sigurimit pensional dhe invalidor;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- të dhëna për sigurim social në ndonjë shtet tjeter (me kërkesë të palës);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- të dhëna nga evidenca zyrtare të cilat i udhëheq një organ tjeter publik, përkatesisht subjekt tjeter i cili udhëheq me regjistrin e të dhënavë;
- решение од Управата за прашања на борците и воените инвалиди дека лицето е воен инвалид од I-ва до VI-та група, цивилен инвалид од војната од I-ва до VI-та група;
- aktvendim nga Drejtoria për Çështje të Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës se personi është invalid i luftës nga grupi I-rë deri në grupin e VI-të, invalid civil nga lufta nga grupi i I-rë deri në grupin e VI-të;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за инвалидноста е професионална болест.
- ekspertizë nga institucioni shëndetëror nga fusha e mjekësisë së punës, nëse shkaku i invaliditetit është sëmundje profesionale.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, e dorëzon në formë të skanuar.

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-2

Прилог бр.2

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____

Датум _____

Б А Р А Њ Е

за исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот фонд

1. Податоци за барателот

Име и презиме

ЕМБГ

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Трансакциска сметка

Место на живеење:

Адреса _____

Улица

Број

Бр. на пошта

Место

Општина

Број на телефон _____

Е-маил адреса _____

2. Податоци за умрениот осигуреник/корисник на пензија

Име и презиме

ЕМБГ

Датум на смрт

Корисник на пензија со пензиски број

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- лична карта на увид;
- фактура од извршени погребални трошоци;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

-извод од матична книга на умрените.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

(потпис на овластен работник)

Образец П-2
Formularë P-2

Прилог бр.2-а
Shtojca nr.2-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

- Стручна служба _____
- Shërbimi profesional _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspozitura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

БАРАЊЕ
за исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот фонд

KËRKESË
për pagesën e ndihmës së pas vdekjes nga mjetet e fondit solidar

1.Податоци за барателот
1.Të dhëna per kërkuesin

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Трансакциска сметка
Llogaria e transaksionit

Место на живеење:

Vendbanimi:

Адреса

Adresa _____

Улица

Rruga

Број

Numër

Бр. на пошта

Nr. i postës

Место

Vendi

Општина

Komuna

Број на телефон

Numri i telefonit _____

Е-майл адреса

e-mail _____

2. Податоци за умрениот осигуреник/корисник на пензија

2.Të dhëna për të siguruarin e ndjerë /përfituesin e pensionit

Име и презиме

Emri dhe mbiemri

ЕМБГ

NVAQ

Датум на смрт

Data e vdekjes

Корисник на пензија со пензиски број

Përfituesi i pensionit me numër të pensionit

(потпис на подносителот на барањето)
(nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës)

Кон барањето се доставува следната документација:
Bashkë me kërkesën, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- лична карта на увид;
- letërnjoftimi në këqyrje;
- фактура од извршени погребални трошоци;
- fatura nga shpenzimet e bëra të varrimit;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:
Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut i merr sipas detyrës zyrtare;

-извод од матична книга на умрените;
-certifikatë nga libri i amzës i të vdekurve;

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.
Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, e dorëzon në formë të skanuar.

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-3

Прилог бр. 3

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____

Датум _____

БАРАЊЕ

за остварување на право на старосна пензија

1. Податоци за осигуреникот

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Личен број (број од работна книшка) _____

Ден, месец и година на раѓање _____

Место на раѓање _____

Место на живеење:

Адреса _____
Улица _____
Број _____

Бр. на пошта _____
Место _____
Општина _____

Број на телефон _____

Е-майл адреса _____

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители
на осигурување

Времетраење

Од _____ до _____

Држава докази

Од _____ до _____

Држава докази

Од _____ до _____

Држава докази

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување

Да

Не

Држава во која е остварено правото _____

Видот на оствареното право _____

3. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

Да

Не

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- решение за престанок на работниот однос (оригинал или копија заверена на нотар), за осигуреници кои работеле во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и казнено-поправни и воспитно-поправни установи;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија е должен да ги прибавува по службена должност:

- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;

- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

(потпис на овластен работник)

Образец П-3
Formularë P-3

Прилог бр.3-а
Shtojca nr.3-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

- Стручна служба _____
- Shërbimi profesional _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspositura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

БАРАЊЕ
за остварување право на старосна пензија

KËRKESË
për realizimin e të drejtës së pensionit të plegërisë

1. Податоци за осигуреникот
1.Të dhëna për personin e siguruar

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Личен број (број од работна книшка)
Numri personal (numri i librezës së punës)

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Место на живеење:

Vendbanimi:

Адреса

Adresa

Улица

Rruga

Број

Numër

Бр. на пошта

Nr. i postës

Место

Vendi

Општина

Komuna

Број на телефон

Numri i telefonit

Е-майл адреса

e-mail

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

2. Të dhëna për kohën e kaluar në sigurim pensional dhe invalidor te bartësit e huaj të sigurimit

Времетраење

Kohëzgjatja

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава

Shteti

Докази,

dëshmi

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава

Shteti

Докази

dëshmi

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава

Shteti

Докази

dëshmi

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување

E drejta e realizuar nga SPI apo renta te bartësit e huaj të sigurimit

Да/Ро

Не/Јо

Држава во која е остварено правото

Shteti në të cilin është realizuar e drejta _____

Видот на оствареното право

Lloji i të drejtës së realizuar _____

3. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

3. Deklarimet personale për ndarjen e mjeteve nga pensioni për:

Anëtarësim në shoqatën e pensionistëve dhe fondin solidar

Да/Ро

Не/Јо

(потпис на подносителот на барањето)

(nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës)

Кон барањето се доставува следната документација:

Bashkë me kërkesën, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- librezë pune apo deklaratë që nuk posedon librezë pune;
- решение за престанок на работниот однос (оригинал или копија заверена на нотар), за осигуреници кои работеле во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и казнено-поправни и воспитно-поправни установи;
- aktvendim pér ndërprerje të marrëdhënies së punës (original ose kopje e noterizuar), pér të siguruarit të cilët kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes dhe Institucionet Përmirësuese – ndëshkuese - edukuese;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- librezë e ushtrisë apo vërtetim nga Ministria e Mbrojtjes pér shërbimin e kryer ushtarak, nëse kërkuesi i përket gjinisë mashkullore;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија е должен да ги прибавува по службена должност:

Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut është i detyruar t'i marrë sipas detyrës zyrtare:

- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- тë dhëna për stazhin e sigurimit dhe pagat që Fondi i udhëheqë në evidentimin amë për personat e siguruar dhe përfituesit e të drejtës së sigurimit pensional dhe invalidor;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- тë dhëna për sigurimin social në ndonjë shtet tjetër (me kërkesë të palës);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци.
- тë dhëna nga evidenca zyrtare të cilat i udhëheq një organ tjetër publik, përkatesisht subjekt tjetër i cili udhëheq me regjistrin e të dhënave.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, e dorëzon në formë të skanuar.

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-4

Прилог бр. 4

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- Стручна служба -
- Филијала – Деловница _____

Бр. _____
Датум _____

БАРАЊЕ
за остварување право на семејна пензija

1. Податоци за подносителот на барањето

Име и презиме

ЕМБГ

Личен број (број од работна книшка)

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Место на живеење:

Адреса _____

Улица

Број

Бр. на пошта

Место

Општина

Број на телефон _____

Е-майл адреса _____

2. Податоци за умрениот осигуреник/корисник на пензија

Име и презиме

ЕМБГ

Датум на смрт

Корисник на пензија со пензиски број

Смртта на осигуреникот настанала како последица на:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

3. Податоци за времето поминато од умрениот осигуреник/корисник на пензија во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

Времетраење

Од _____ до _____

Држава _____ докази _____

Од _____ до _____

Држава _____ докази _____

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување

Да

Не

Држава во која е остварено правото _____

Видот на оствареното право _____

4. Податоци за членовите на семејството на умрениот осигуреник или корисник на пензија за кои се бара признавање право на семејна пензија

Име и презиме

Дата на раѓање

Матичен број

Сродство

Адреса на живеење

Подносителот на барањето користи право на пензиско и инвалидско осигурување

Да

Не

5. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

Да

Не

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка за умрениот осигуреник;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку умрениот осигуреник е од машки род;
- наод за категоризација доколку правото е по основ на неспособност за самостоен живот и работа-дете инвалид;
- Образец П-8 предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност, за дете или вдовица/вдовец по основ на неспособност за работа (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- пријава за повреда на работа, доколку причината за смртта е повреда настаната на работа;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија е должен да ги прибавува по службена должност:

- податоци за социјално осигурување на умрениот осигуреник во другата држава (по пријава на подносителот на барањето или умрениот корисник бил корисник на странска пензија);
- податоци од службена евидентија што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест;
- извод од матична книга на родените, извод од матичната книга на умрените, извод од матичната книга на венчаниите и потврда за редовно школување.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

1. Доказите и податоците за утврдување на стаж;
2. Извод од матична книга на умрените издаден на _____ 20____ год.
од _____
3. Извод од матична книга на венчани издаден на _____ 20____ год. од

4. Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

5. Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

6. Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

7. Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

8. Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

9. Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

10. Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

11. Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

(потпис на овластен работник)

Образец П-4
Formularë P-4

Прилог бр.4-а
Shtojca nr.4-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

- Стручна служба _____
- Shërbimi profesional _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspozitura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

БАРАЊЕ
за остварување право на семејна пензија

KËRKESË
për realizimin e të drejtës së pensionit familjar

1. Податоци за поднесителот на барањето
1.Të dhëna për parashtruesin e kërkuesës

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Личен број (број од работна книшка)
Numri personal (numri i librezës së punës)

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Место на живеење:
Vendbanimi:

Адреса

Adresa

Улица

Ruga

Број

Numër

Бр. на пошта

Nr. i postës

Место

Vendi

Општина

Komuna

Број на телефон

Numri i telefonit

Е-майл адреса

e-mail

2. Податоци за умрениот осигуреник/корисник на пензија

2. Të dhëna për të siguruarin e ndjerë/përfituesin e pensionit

Име и презиме

Emri dhe mbiemri

ЕМБГ

NVAQ

Датум на смрт

Data e vdekjes

Корисник на пензија со пензиски број

Përfituesi i pensionit me numër të pensionit

Смртта на осигуреникот настанала како последица на:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

Vdekja e personit të siguruar ka ndodhur si pasojë e:

-sëmundjes – lëndimit jashtë punës – lëndimit në punë – sëmundjes profesionale

3. Податоци за времето поминато од умрениот осигуреник/корисник на пензија во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

3. Të dhëna mbi kohën e kaluar të të siguruarit të ndjerë/përfituesit të pensionit në sigurim pensional dhe invalidor te bartësit e huaj të sigurimit

Времетраење

Kohëzgjatja

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава,
Shteti

Докази,
dëshmi

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава,
Shteti

Докази,
dëshmi

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување
E drejta e realizuar nga SPI apo renta te bartësit e huaj të sigurimit

Да/Ро

Не/Jo

Држава во која е остварено правото

Shteti në të cilin është realizuar e drejta _____

Видот на оствареното право

Lloji i të drejtës së realizuar _____

4. Податоци за членовите на семејството на умрениот осигуреник или корисник на пензија за кои се бара признавање право на семејна пензија

4. Të dhëna për anëtarët e familjes së të siguruarit të ndjerë apo përfituesit të pensionit për të cilët kërkohet njohja e të drejtës së pensionit familjar

Име и презиме

Emri dhe mbiemi

Дата на раѓање

Datëlindja

Матичен број

Numri i amzës

Сродство

Farefisni

Адреса на живеење

Vendbanimi

Подносителот на барањето користи право на пензиско и инвалидско осигурување
Parashtruesi i kérkesés shfrytëzon të drejtën e sigurimit pensional dhe invalidor

Да/Po

Не/Jo

5. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

5. Deklarime personale për ndarjen e mjeteve nga pensioni për:

Anëtarësim në shoqatën e pensionistëve dhe fondin solidar

Да/Po

Не/Jo

(потпис на подносителот на барањето)

(nënshkrimi i parashtruesit të kérkesés)

Кон барањето се доставува следната документација;

Bashkë me kérkesën, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка за умрениот осигуреник;
- librezë pune apo deklaratë që nuk e posedon librezën e punës për të siguruarin e ndjerë;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку умрениот осигуреник е од машки род;
- librezë e ushtrisë apo vërtetim nga Ministria e Mbrojtjes për shërbimin e kryer ushtarak, nëse i siguruari i ndjerë i përket gjinisë mashkullore;
- наод за категоризација доколку правото е по основ на неспособност за самостоен живот и работа-дете инвалид;
- konstatim për kategorizim nëse e drejta bazohet në paaftësinë për jetë të pavarur dhe punë-fëmijë invalid;
- Образец П-8 - предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност, за дете или вдовица/вдовец по основ на неспособност за работа (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- Formulari P-8 - propozim i mjekut amë kompetent për përcaktimin e invaliditetit, për fëmijë apo e vejë/vejan bazuar në paaftësinë për punë (i lëshuar nga mjeku amë, i shkruar në makinë me vulë të rrumbullakët nga institucion shëndetësor, faksimile nga mjeku amë, nënshkrim dhe datë të lëshimit);
- пријава за повреда на работа, доколку причината за смртта е повреда настаната на работа
- fletëparaqitje për lëndim në punë, nëse shkaku i vdekjes është lëndim i ndodhur në punë;

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија е должен да ги прибавува по службена должност;

Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut është i detyruar t'i marrë sipas detyrës zyrtare;

- податоци за социјално осигурување на умрениот осигуреник во другата држава (по пријава на подносителот на барањето или умрениот корисник бил корисник на странска пензија);

- të dhëna mbi sigurimin social për të siguruarin e ndjerë në ndonjë shtet tjetër (me fletëparaqitje të parashtruesit të kërkesës apo, nëse përfituesi i ndjerë ka qenë përfitues i pensionit të huaj);

- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;

- të dhëna nga evidenca zyrtare të cilat i udhëheq një organ tjetër publik, përkatësisht subjekt tjetër i cili udhëheq me regjistrin e të dhënavë;

- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест;

- ekspertizë nga institucioni shëndetësor nga fusha e mjekësisë së punës, nëse shkaku i vdekjes së personit të siguruar është sëmundje profesionale;

- извод од матична книга на родените, извод од матичната книга на умрените, извод од матичната книга на венчаните и потврда за редовно школување.

- certifikatë nga libri amzë i të lindurve, certifikatë nga libri amzë i të vdekurve, certifikatë nga libri amzë i të kurorëzuarve dhe vërtetim për shkollim të rregullt.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, e dorëzon në formë të skanuar.

1.Доказите и податоците за утврдување на стаж;

1.Dëshmitë dhe të dhënat për përcaktimin e stazhit;

2. Извод од матична книга на умрените издаден на _____ 20____ год.

од_____

2.Qertifikatë nga libri amzë i të vdekurve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

3. Извод од матична книга на венчани издаден на _____ 20____ год. од

3.Certifikatë nga libri amzë i të kurorëzuarve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

4. Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

4.Certifikatë nga libri amzë i të lindurve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

5.Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

5.Certifikatë nga libri amzë i të lindurve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

6.Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

6.Certifikatë nga libri amzë i të lindurve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

7.Извод од матична книга на родени издаден на _____ 20____ год. од

7.Certifikatë nga libri amzë i të lindurve lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

8.Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

8.Vërtetim shkollor i lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

9. Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

9.Vërtetim shkollor i lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

10.Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

10.Vërtetim shkollor i lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

11.Школска потврда издадена на _____ 20____ год. од

11. Vërtetim shkollor i lëshuar më _____ viti 20 ____ nga

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-5

Прилог бр. 5

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____
Датум _____

БАРАЊЕ
за остварување право на инвалидска пензија

1. Податоци за осигуреникот

Име и презиме

ЕМБГ

Личен број-број од работна книшка

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Место на живеење:

Адреса

Улица

Број

Бр. на пошта

Место

Општина

Број на телефон _____

Е-майл адреса _____

Постапката е поведена по барање/предлог на:

- осигуреникот – работодавачот - надлежниот матичен лекар - лекарската комисија на ФЗОРСМ

Инвалидноста е настаната поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

Времетраење

Од _____ до _____

Држава _____ докази _____

Од _____ до _____

Држава _____ докази _____

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување

Да

Не

Држава во која е остварено правото _____

Видот на оствареното право _____

3. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

Да

Не

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- решение за престанок на работниот однос (оригинал или копија заверена на нотар), за осигуреници кои работеле во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и казнено-поправни и воспитно-поправни установи;
- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува

работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);

- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- медицинска документација во оригинал

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

- пријава за повреда на работа доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа;- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во друга држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

(потпис на овластен работник)

Образец П-5
Formularë P-5

Прилог бр. 5-а
Shtojca nr.5-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERICUT

- Стручна служба – _____
- Shërbimi profesional - _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspozitura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

БАРАЊЕ
за остварување право на инвалидска пензија

KËRKESË
për realizimin e të drejtës së pensionit invalidor

1.Податоци за осигуреникот
1.Të dhëna për personin e siguruar

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Личен број (број од работна книшка)
Numri personal (numri i librezës së punës)

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Место на живеење:

Vendbanimi:

Адреса

Adresa

Улица

Rruga

Број

Numër

Бр. на пошта

Nr. i postës

Место

Vendi

Општина

Komuna

Број на телефон

Numri i telefonit

Е-майл адреса

e-mail

Постапката е поведена по барање/предлог на:

- осигуреникот - работодавачот - надлежниот матичен лекар - лекарската комисија на ФЗОРСМ
Procedura është iniciuar me kërkësë/propozim të:
-të personit të siguruar – punëdhënësit – mjekut amë kompetent – komisionit mjekësor të FSSHRMV

Инвалидноста е настаната поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест
Invaliditeti ka ndodhur për shkak të:
-sëmundjes – lëndimit jashtë punës – lëndimit në punë – sëmundjes profesionale

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

2.Të dhëna për kohën e kaluar në sigurim pensional dhe invalidor te bartësit e huaj të sigurimit;

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава _____ Докази _____
Shteti _____ Dëshmi _____

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава _____ Докази _____

Shteti

Dëshmi

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување
Е drejta e realizuar nga SPI apo renta te bartësit e huaj të sigurimit

Да/Ро

Не/Јо

Држава во која е остварено правото

Shteti në të cilin është realizuar e drejta _____

Видот на оствареното право

Lloji i të drejtës së realizuar _____

3. Лични изјаснувања за издвојување средства од пензија за:

Членство во здружение на пензионери и солидарен фонд

3. Deklarimet personale për ndarjen e mjeteve nga pensioni për:

Anëtarësim në shoqatën e pensionistëve dhe fondin solidar

Да/Ро

Не/Јо

(потпис на подносителот на барањето)

(nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës)

Кон барањето се доставува следната документација:

Bashkë me kërkesën, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- librezë pune apo deklaratë që nuk posedon librezë pune;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- librezë e ushtrisë apo vërtetim nga Ministria e Mbrojtjes për shërbimin e kryer ushtarak, nëse kerkuesi i përket gjinisë mashkullore;
- решение за престанок на работниот однос (оригинал или копија заверена на нотар), за осигуреници кои работеле во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и казнено-поправни и воспитно-поправни установи;
- aktvendim për ndërprerje të marrëdhënies së punës (original apo kopje e noterizuar), për të siguruarit të cilët kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes dhe Institucionet Përmirësuese - Ndëshkuese – Edukuese;
- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);

- Formulari P-7 - propozim i punëdhënësit për përcaktimin e invaliditetit te i cili, i siguruari është në marrëdhënie pune apo, nëse personi nuk është në marrëdhënie pune në rastin e këtillë formulari plotësohet nga punëdhënësi ku personi për herë të fundit ka qenë i punësuar (Formulari P-7 duhet të verifikohet me vulë, nënshkrim dhe pullë me datë të lëshimit);
- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност (издаден од матичниот лекар, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- Formulari P-8 - propozim i mjekut amë kompetent për përcaktimin e invaliditetit (i lëshuar nga mjeku amë, i shkruar në makinë me vulë të rrumbullakët nga institucioni shëndetësor, faksimile nga mjeku amë, nënshkrim dhe datë të lëshimit;
- медицинска документација во оригинал
- dokumentacioni mjekësor original

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија е должен да ги прибавува по службена должност:

Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut është i detyruar t'i marrë sipas detyrës zyrtare:

- пријава за повреда на работа доколку причината за инвалидноста е повреда настаната на работа;
- fletëparaqitje për lëndim në punë nëse shkaku i invaliditetit është lëndim i ndodhur në punë;
- податоци за стаж на осигурување и плати што Фондот ги води во матичната евидентија за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- të dhëna për stazhin e sigurimit dhe pagat të cilat Fondi i udhëheqë në evidencën amë për personat e siguruar dhe përfituesit e të drejtës së sigurimit pensional dhe invalidor;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- të dhëna për sigurimin social në ndonjë shtet tjetër (me kërkesë të palës);
- податоци од службена евидентија што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- të dhëna nga evidenca zyrtare të cilat i udhëheq një organ tjetër publik, përkatesisht subjekt tjetër i cili udhëheq me regjistrin e të dhënavë;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за смртта на осигуреникот е професионална болест;
- ekspertizë nga institucioni shëndetëror nga fusha e mjekësisë së punës, nëse shkaku i vdekjes së personit të siguruar është sëmundje profesionale;

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, e dorëzon në formë të skanuar.

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-6

Прилог бр. 6

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е

за остварување на право на паричен надоместок за телесно оштетување

1. Податоци за осигуреникот

Име презиме

ЕМБГ

Личен број-број од работна книшка

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Место на живеење:

Адреса

Улица

Број

Бр. на пошта

Место

Општина

Број на телефон _____

Е-майл адреса _____

Телесното оштетување е настанато поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

Времетраење

Од _____ до _____

Држава

докази

Од _____ до _____

Држава

докази

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување

Да

Не

Држава во која е остварено правото _____

Видот на оствареното право _____

(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се доставува следната документација:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност, напишан на машина со тркалезен печат од здравствената установа, факсимил од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);
- медицинска документација во оригинал;
- пријава за повреда на работа, доколку причината за телесното оштетување е повреда настаната на работа.

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евидентија за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- податоци од службена евидентија што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за телесното оштетување на осигуреникот е професионална болест.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

(потпис на овластен работник)

Образец П-6
Formularë P-6

Прилог бр. 6-а
Shtojca nr.6-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VRIUT

- Стручна служба – _____
- Shërbimi profesional - _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspozitura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум _____
Data _____

Барање
за остварување на право на паричен надоместок за телесно оштетување
Kërkesë
për realizimin e të drejtës së kompensimit në të holla për dëmtim trupor

1.Податоци за осигуреникот
1.Të dhëna për personin e siguruar

Име и презиме
Emri dhe mbiemri

ЕМБГ
NVAQ

Личен број (број од работна книшка)
Numri personal (numri i librezës së punës)

Ден, месец и година на раѓање
Data, muaji dhe viti i lindjes

Место на раѓање
Vendlindja

Место на живеење:
Vendbanimi:

Адреса

Adresa _____

Улица
Rruga

Број
Numër

Бр. на пошта
Nr. i postës

Место
Vendi

Општина
Komuna

Број на телефон
Numri i telefonit _____

Е-майл адреса
e-mail _____

Телесното оштетување е настанато поради:

- болест – повреда надвор од работа – повреда при работа – професионална болест

Dëmtimi trupor ka ndodhur si pasojë e:

- sëmundjes - lëndimit jashtë punës – lëndimit në punë – sëmundjes profesionale

2. Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување

2. Të dhëna për kohën e kaluar në sigurim pensional dhe invalidor te bartësit e huaj të sigurimit

Времетраење

Kohëzgjatja

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава,
Shteti _____ Докази,
dëshmi

Од _____ до _____
Prej _____ deri _____

Држава,
Shteti _____ Докази,
dëshmi

Остварено право од ПИО или рента кај странски носители на осигурување
E drejta e realizuar nga SPI apo renta te bartësit e huaj të sigurimit

Да/Ro

Не/Jo

Држава во која е остварено правото

Shteti në të cilin është realizuar e drejta _____

Видот на оствареното право

Lloji i të drejtës së realizuar _____

(потпис на подносителот на барањето)
(nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës)

Кон барањето се доставува следната документација:

Bashkë me kërkesën, dorëzohet edhe dokumentacioni vijues:

- работна книшка или изјава дека не ја поседува работната книшка;
- librezë pune apo deklaratë që nuk posedon librezë pune;
- воена книшка или уверение од Министерство за одбрана за отслужен воен рок, доколку барателот е од машки род;
- librezë e ushtrisë apo vërtetim nga Ministria e Mbrojtjes për shërbimin e kryer ushtarak, nëse kërkuesi i përket gjinisë mashkullore;
- Образец П-8 – предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност, напишан на машина со тркален печат од здравствената установа, факсимили од матичниот лекар, потпис и датум на издавање);
- Formulari P-8 propozim i mjekut amë kompetent për përcaktimin e invaliditetit, i shkruar në makinë me vulë të rrumbullakët nga institucioni shëndetësor, faksimile nga mjeku amë, nënshkrim dhe datë të lëshimit;
- Образец П-7 – предлог на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос или ако лицето не е во работен однос во тој случај образецот го пополнува работодавачот каде лицето последен пат било вработено (Образецот П-7 треба да е заверен со печат, потпис и штембил со датум на издавање);
- Formulari P-7 - propozim i punëdhënësит për përcaktimin e invaliditetit te i cili, i siguruari është në marrëdhënie pune apo, nëse personi nuk është në marrëdhënie pune në rastin e këtillë formulari plotësohet nga punëdhënësi ku personi për herë të fundit ka qenë i punësuar (Formulari P-7 duhet të verifikohet me vulë, nënshkrim dhe pullë me datë të lëshimit);
- медицинска документација во оригинал;
- dokumentacioni mjekësor origjinal
- пријава за повреда на работа, доколку причината за телесното оштетување е повреда настаната на работа.
- paraqitje për lëndim në punë, nëse shkaku i dëmtimit trupor është lëndim i ndodhur në punë.

Докази и податоци кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги прибавува по службена должност:

Dëshmi dhe të dhëna të cilat Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut i merr sipas detyrës zyrtare;

- податоци за стаж на осигурување и плати што ги води Фондот во матичната евиденција за осигуреници и корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување;
- të dhëna për stazhin e sigurimit dhe pagat të cilat Fondi i udhëheqë në evidentimin amë për personat e siguruar dhe përfituesit e të drejtës së sigurimit pensional dhe invalidor;
- податоци за социјално осигурување во другата држава (по пријава на странката);
- të dhëna për sigurimin social në shtet tjetër (me kërkesë të palës);
- податоци од службена евиденција што ја води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци;
- të dhëna nga evidencia zyrtare të cilat i udhëheq një organ tjetër publik, përkatesisht subjekt tjetër i cili udhëheq me regjistrin e të dhënavë;
- експертиза од здравствена установа од областа на медицина на трудот, доколку причината за телесно оштетување на осигуреникот е професионална болест;

- ekspertizë nga institucioni shëndetëror nga fusha e mjekësisë së punës, nëse shkaku i dëmtimit trupor të të siguruarit është sëmundje profesionale.

Кога барањето се поднесува по електронски пат, документацијата која подносителот на барањето ја приложува кон барањето, се поднесува во скенирана форма.

Kur kërkesa dorëzohet në mënyrë elektronike, dokumentacionin që parashtruesi i bashkëngjit kërkesës, е dorëzon në formë të skanuar.

(потпис на овластен работник)
(nënshkrimi i punonjësit të autorizuar)

Образец П-7

Прилог бр. 7

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- Стручна служба
- Филијала/Деловница _____

Бр. _____

Датум _____

**МАТИЧЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕНИКОТ
ОД РАБОТНА КНИШКА**

И.БР. _____

ПРЕДЛОГ

на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос

ОПШТИ ПОДАТОЦИ И ОПИСИ НА РАБОТИТЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО НА РАБОТНИКОТ

I. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1	Име, татково име и презиме
2	Место и датум на раѓање
3	Адреса за живеење
4	Број на лична карта
5	Пензиски стаж
6	Стручна подготовка
7	По кој пат се јавува во КОРС

**II. ОПИС НА РАБОТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ НА КОИ Е РАСПОРЕДЕН И ШТО ГИ ВРШИ
ОСИГУРЕНИКОТ**

1	Работна единица
2	Работи и работни задачи
3	Потребна стручна подготвка
4	Од кога работи на тие работи
5	Опис на технолошкиот процес
6	Какви алати, машини и други средства за работа употребува
7	Услови за работа: влага, прашина, бучава оптовареност, топлина, хемиски испитувања, атмосферски влијанија и др.
8	Физичка и психичка активност при вршење на работата

Податоците ги внесел

Раководител,

Образец П-7
Formular P-7

Прилог бр. 7-а
Shtojca nr. 7-a

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE
INVALIDOR I MAQEDONISË SË VERIUT

- Стручна служба – _____
- Shërbimi profesional - _____

- Филијала – Деловница _____
- Filiali – Ekspositura _____

Бр. _____
Nr. _____
Датум
Data _____

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕНИКОТ ОД РАБОТНА КНИШКА
NUMRI AMZË I PERSONIT TË SIGUAR NGA LIBREZA E PUNËS

И.БР./NR.I _____

ПРЕДЛОГ

на работодавачот за утврдување на инвалидност кај кого осигуреникот е во работен однос

PROPOZIM

i punëdhënësit për përcaktimin e invaliditetit ku personi i siguuar është në marrëdhënie pune

ОПШТИ ПОДАТОЦИ И ОПИСИ НА РАБОТИТЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО НА РАБОТНИКОТ
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME DHE PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNES SË PUNONJËSIT

I. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
I. TË DHËNAT PERSONALE

1	Име, татково име и презиме Emri, emri i babait dhe mbiemri
2	Место и датум на раѓање Vendi dhe data e lindjes

3	Адреса за живеење Adresa e banimit
4	Број на лична карта Numri i letërnjoftimit
5	Пензиски стаж Stazhi pensional
6	Стручна подготовка Përgatitja profesionale
7	По кој пат се јавува во КОРС Për të cilën herë paraqitet në KVAP

II. ОПИС НА РАБОТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ НА КОИ Е РАСПОРЕДЕН И ШТО ГИ ВРШИ ОСИГУРЕННИКОТ

PËRSHKIMI I PUNËVE DHE DETYRAVE TË PUNËS KU ËSHTË I SISTEMUAR DHE TË CILAT I KRYEN PERSONI I SIGURUAR

1	Работна единица Njësia e punës
2	Работи и работни задачи Punët dhe detyrat e punës

3	Потребна стручна подготвка Përgatitja profesionale e nevojshme
4	Од кога работи на тие работи Prej kur punon në atë vend pune
5	Опис на технолошкиот процес Përshkrimi i procesit teknologjik
6	Какви алати, машини и други средства за работа употребува Çfarë makina dhe mjete tjera përdorë gjatë punës
7	Услови за работа: влага, прашина, бучава оптовареност, топлина, хемиски испитувања, атмосферски влијанија и др./ Kushtet e punës: lagështi, pluhur, ngarkesë e zhurmës, nxehtësi, testime kimike, ndikimet atmosferike etj.
8	Физичка и психичка активност при вршење на работата/ Aktiviteti fizik dhe psiqik gjatë kryerjes së punës

Податоците ги вnel
Të dhënat i regjistroi

Раководител
Udhëheqës

Образец П-8

Прилог бр. 8

Назив на здравствена установа

Надлежен лекар_____
број на граѓанинот

Матичен

Место_____
Датум_____

Предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност и предлог за утврдување на инвалидност од лекарска комисија на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

ОСИГУРЕНИКОТ СЕ УПАТУВА НА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ:

1) На лично барање; 2) На предлог на надлежниот матичен лекар; 3) На предлог на лекарската комисија на ФЗОРСМ; 4) На предлог на работодавачот

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ОСИГУРЕНИКОТ

Име, татково име и презиме на осигуреникот и датум на раѓање:_____

Адреса на постојниот престој:_____

Занимање:_____

Гранка на
дејност:_____

Ги врши работите и задачите:_____

Работен стаж:_____

Личен број на осигуреникот:_____

Број на здравствената книшка:_____

ЗАБЕЛЕШКА : Пополнувањето на овој образец задолжително се врши со машинни за пишување

2. АНАМНЕЗА

а) Лична анамнеза (поранешни болести; повреди; професионални болести):

б) Семејна анамнеза:

в) Сегашни болести; повреди; професионални болести:

3. ЛЕКАРСКИ НАОД во моментот на подготвување на осигуреникот за упатување на
Комисијата за оцена на работната способност

а) Статус презенс:

Височина: _____ Тежина: _____ пулс (фреквенција, ритам, квалитет):

RR (седечки): _____ (лежечки): _____

Кожа и видливи слузници:

Глава и врат:

Сетила око, уво и вестимуларис:

Граден кош:

Бели дробови:

Срце:

Периферна циркулација (артериска и венска):

Мов:

Уро-генитални органи:

Локомоторен апарат – ’рбет:

Екстремитети:

Невролошки наод:

Психо-статус:

Евентуални посебни предупредувања од надлежниот лекар во врска со анамнезата или статусот пресенс на осигуреникот:

Општи лабораториски наоди (урина, комплетна крвна слика, SE):

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО И РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО

а) Испитувања и постапка што е вршена заради утврдување на видот и тежината на болеста, односно за болната состојба кај осигуреникот

Да се наведат најбитните наоди, лабораториски, клинички, функционални и други видови испитувања и тестирања врз чија основа е дефинирана здравствената состојба на осигуреникот (оригиналната документација на сите наоди да се даде ви прилог кон овој образец):

б) Податоци за лекувањето и резултати од лекувањето

Да се наведат најбитните податоци за лекувањето на основните и другите значајни заболувања:
видовите установи во кои осигуреникот е лекуван, видовите терапевтски третмани, траењето и
результатите

од

лекувањето:

Да се наведат податоците за привремената спреченост за работа на осигуреникот во последните
три години (времето и должината на траењето на боледувањето, според дијагнозите назначени во
хранаринските листи):

Да се наведат причините на лекарската комисија поради кои го упатува осигуреникот на комисија
за оцена на работната способност заради медицинско вештачење:

5. ДИЈАГНОЗИ (болести распоредени по важноста на влијанието врз работната способност)		
Главна болест што е од битно влијание врз работната способност	Латински назив на болеста	Шифра
Други болести што влијаат врз работната способност		
Споредни болести што влијаат врз работната способност *)		

ЗАБЕЛЕШКА*) Споредни болести што не влијаат врз работната способност, но можат да бидат од значење при давањето мислење за преостанатата работна способност при распоредување на други работи, или можат да бидат контраиндикација за работа на определени работи.

6. НАОД И МИСЛЕЊЕ НА НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР во врска со подготвувањето и обработувањето на осигуреникот за упатување на Комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење за правата по основа на ризикот од инвалидност
- Дали дијагностичката постапка е окончана во целост _____; дали со документацијата што се предлага во целост се потврдуваат запишаните дијагнози (верифицираност на дијагнозите) _____ _____

1) Според важечката меѓународна класификација на причините на болеста

- Дали се исцрпени сите можности за лекување: _____
ако не се, зошто _____

- Дали лекувањето може да се смета за окончано:

- Дали со натамошно лекување и со посовремени методи на медицинска рехабилитација можат да се ублажат, во поголем степен, негативните последици од болеста и од повреди врз работната способност:

- Дали болеста (повредата) оставила определени последици врз здравјето и работната способност на осигуреникот:

- Покрај оштетувањето на здравјето на осигуреникот, кои се другите околности кои негативно влијаат врз неговата работна способност. Дали се врзани за условите за работа, за техничко-технолошките услови, за специфичноста на професијата, специфичноста на работите и задачите и слично

- Со оглед на постојната здравствена состојба на осигуреникот, кои би биле кај него главните контраиндикации за работа од медицинско гледиште:

и од гледиште на условите на работа:

- Дали според мислењето на надлежниот лекар, подготовката и обработката на осигуреникот за упатување на Комисија за оцена работната способност заради медицинско вештачење била комплетна и исправна, а ако не била, да се наведат причините поради кои тоа не било можно:

ЕВЕНТУАЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ на надлежниот лекар упатени до Комисијата за оцена на работната способност:

НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР, ПОКРАЈ СВОЈОТ НАОД И МИСЛЕЊЕ, ВО ОВОЈ ОБРАЗЕЦ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЈА ПРИЛАГА И СООДВЕТНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА која била основа за утврдување на здравствената состојба на осигуреникот и за верификација на дијагнозите, според утврдените критериуми.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА:

1) Дали осигуреникот првпат излегува пред Комисија за оцена на работната способност
-да - не

ако веќе излегувал пред Комисија за оцена на работната способност, да се наведе колку пати излегувал:

и какви биле резултатите од оцената на инвалидноста:

2) дали осигуреникот бил на привремена работа во странство

-да -не

Надлежен матичен лекар

Образец П-8
Formularë P-8

Прилог бр. 8-а
Shtoja nr. 8-a

Назив на здравствена установа
Emri i institucionit shëndetësor

Надлежен лекар
Mjeku kompetent _____

Матичен број на граѓанинот
Numri i amzës i qytetarit

Место
Vendi _____

Датум
Data _____

Предлог на надлежниот матичен лекар за утврдување на инвалидност и предлог за утврдување на инвалидност од лекарска комисија на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Propozimi i mjekut amë kompetent për përcaktimin e invaliditetit dhe propozimi për përcaktimin e invaliditetit nga komisioni invalidor i Fondit për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

ОСИГУРЕНИКОТ СЕ УПАТУВА НА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ:
1) На лично барање; 2) На предлог на надлежниот матичен лекар; 3) На предлог на лекарската комисија на ФЗОРСМ; 4) На предлог на работодавачот _____

PERSONI I SIGURUAR UDHËZOHEȚ NË KOMISIONIN PËR VLERËSIMIN E AFTËSISË PËR PUNË:
1) Me kërkesë personale; 2) Me propozim të mjekut kompetent amë; 3) Me propozim të komisionit mjekësor të FSSHRMV-së; 4) Me propozim të punëdhënësit _____

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ОСИГУРЕНИКОТ
1. TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT TË SIGURUAR

Име, татково име и презиме на осигуреникот и датум на раѓање:
Emri, emri i babait dhe mbiemri i personit të siguruar dhe data e lindjes:

Адреса на постојниот престој:
Adresa e vendbanimit aktual

Занимање:
Profesioni:

Гранка на дејност:
Dega e veprimtarisë

Ги врши работите и задачите:
Kryen punët dhe obligimet:

Работен стаж:
Përvoja e punës:

Личен број на осигуреникот:
Numri personal i personit të siguruar

Број на здравствената книшка:
Numri i librezës shëndetësore:

ЗАБЕЛЕШКА : Пополнувањето на овој образец задолжително се врши со машинни за пишување
SHËNIM: Plotësimi i këtij formulari duhet të bëhet me makinë shkrimi

2. АНАМНЕЗА
2. ANAMNEZA

а) Лична анамнеза (поранешни болести; повреди; професионални болести):
a) Anamneza personale (sëmundjet e mëparshme; lëndimet; sëmundjet profesionale):

б) Семејна анамнеза:
b) Anamneza familjare:

в) Сегашни болести; повреди; професионални болести:

c) Sëmundjet aktuale; lëndimet; sëmundjet profesionale:

3. ЛЕКАРСКИ НАОД во моментот на подготвување на осигуреникот за упатување на Комисијата за оцена на работната способност

3. KONSTATIMI MJEKËSOR në momentin e përgatitjes së personit të siguruar për udhëzim në Komisionin për vlerësimin e aftësisë së punës

а) Статус презенс:

a) Statusi momental

Височина: _____ Тежина: _____ пулс(фrekvenција, ритам, квалитет):

Lartësia: _____ Pesa: _____ pulsi (frekuenca, ritmi,cilësia):

RR (седечки): _____ (лежечки):_____

RR(ulur): _____ (shtrirë):_____

Кожа и видливи слузници:

Lëkura dhe mukozat e dukshme

Глава и врат:

Koka dhe qafa:

Сетила око, уво и вестимуларис:

Shqisat: syrit, veshit dhe vestimularis:

Граден кош:

Gjoksi:

Бели дробови:

Mushkëritë:

Срце:

Zemra:

Периферна циркулација (артериска и венска):

Qarkullimi periferik (arterial dhe venoz):

Мов:

Mov:

Уро-генитални органи:

Organet uro-gjenitale:

Локомоторен апарат – 'рбет:

Aparatet lokomotorë - 'shtylla kurrizore:

Екстремитети:

Ekstremitetet:

Невролошки наод:

Konstatimi neurologjik:

Психо-статус:

Psiko-statusi:

Евентуални посебни предупредувања од надлежниот лекар во врска со анамнезата или статусот пресенс на осигуреникот:

Paralajmërimet e mundshme të veçanta nga mjeku kompetent lidhur me anamnezën apo statusin momental të personit të siguruar :

Општи лабораториски наоди (урина, комплетна крвна слика, SE):

Konstatime të përgjithshme laboratoriike (urina, pasqyrë e plotë e gjakut, SE):

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО И РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО
4. ТË DHËNAT DHE REZULTATET E TRAJTIMIT

а) Испитувања и постапка што е вршена заради утврдување на видот и тежината на болеста, односно за болната состојба кај осигуреникот

Да се наведат најбитните наоди, лабораториски, клинички, функционални и други видови испитувања и тестирања врз чија основа е дефинирана здравствената состојба на осигуреникот (оригиналната документација на сите наоди да се даде во прилог кон овој образец):

а) Ekzaminimet dhe procedura që është realizuar për të përcaktuar llojin dhe rëndësinë e sëmundjes, përkatësisht gjendjen e renduar të personit të siguruar

Të nënvizohen konstatimet më të rëndësishme, laboratorike, klinike, funksionale dhe lloje të tjera të ekzaminimeve dhe analizave në bazë të të cilave është përcaktuar gjendja shëndetësore e personit të siguruar (këtij formulari duhet t'i bashkëngjitet dokumentacioni origjinal i të gjitha konstatimeve);

- б) Податоци за лекувањето и резултати од лекувањето
б) Të dhënat dhe rezultatet e trajtimit

Да се наведат најбитните податоци за лекувањето на основните и другите значајни заболувања: видовите установи во кои осигуреникот е лекуван, видовите терапевтски третмани, траењето и резултатите од лекувањето:

Të nënvizohen të dhënat më të rëndësishme për trajtimin e sëmundjeve kryesore dhe sëmundjeve tjera të rëndësishme: llojet e intitucioneve ku është trajtuar personi i siguruar, llojet e trajtimeve terapeutike, kohëzgjatja dhe rezultatet e trajtimit:

Да се наведат податоците за привремената спреченост за работа на осигуреникот во последните три години (времето и должината на траењето на боледувањето, според дијагнозите назначени во хранаринските листи):

Të nënvizohen të dhënat për paaftësinë e përkohshme për punë të personit të siguruar në tre vitet e fundit (koha dhe kohëzgjatja e pushimit mjekësor, sipas diagnozave të nënvisuara në listat ushqimore):

Да се наведат причините на лекарската комисија поради кои го упатува осигуреникот на комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење:

Të nën vizohen arsyet e komisionit mjekësor për të cilat ai e udhëzon personin e siguruar në komisionin për vlerësimin e aftësisë së punës, me qëllim të ekspertizës mjekësore:

5. ДИЈАГНОЗИ (болести распоредени по важноста на влијанието врз работната способност)

5. DIAGNOZA (sëmundjet e renditura sipas rëndësisë së ndikimit ndaj aftësisë për punë)

Главна болест што е од битно влијание врз работната способност	Латински назив на болеста Emri latin i sëmundjes	Шифра Shifra
Sëmundja kryesore që ka një ndikim të rëndësishëm në aftësinë për punë		
Други болести што влијаат врз работната способност Sëmundje të tjera që ndikojnë në aftësinë për punë		
Споредни болести што влијаат врз работната способност *)		

Sëmundjet sekondare që
ndikojnë në aftësinë për
punë

ЗАБЕЛЕШКА*) Споредни болести што не влијаат врз работната способност, но можат да бидат од значење при давањето мислење за преостанатата работна способност при распоредување на други работи, или можат да бидат контраиндикација за работа на определени работи.

SHËNIM*) Sëmundjet sekondare që nuk ndikojnë në aftësinë për punë, por mund tëjenë të rendësishme në dhëni e një mendimi për aftësinë e mbetur për punë gjatë sistemimit të punëve të tjera, ose mund tëjenë kundërindikacion përtre punuar punë të caktuara.

6. НАОД И МИСЛЕЊЕ НА НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР во врска со подготвувањето и обработувањето на осигуреникот за упатување на Комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење за правата по основа на ризикот од инвалидност

- Дали дијагностичката постапка е окончана во целост _____

запишаните дијагнози (верифицираност на дијагнозите)

6.KONSTATIMI DHE MENDIMI I MJEKUT KOMPETENT në lidhje me përgatitjen dhe trajtimin e personit të siguruar për udhëzim në Komision përvlerësimin e aftësisë për punë me qëllim të ekspertizës mjekësore përtre drejtat në bazë të rrezikut të invaliditetit

- A ka përfunduar plotësish procedura e diagnostikimit _____

нëse dokumentacioni i propozuar konfirmon plotësish diagnostikat e shënuara (verifikimi i diagnozave)

- 1) Според важечката меѓународна класификација на причините на болеста
- 1) Sipas klasifikimit të vlefshëm ndërkombëtar të shkaqeve të sëmundjes

- Дали се исцрпени сите можности за лекување:

ако не се, зошто

- A janë marrë të gjitha hollësitë e mundshme për trajtim:

nëse jo, pse

- Дали лекувањето може да се смета за окончано:

- A mund të konsiderohet trajtimi i përfunduar:

- Дали со натамошно лекување и со посовремени методи на медицинска рехабилитација можат да се ублажат, во поголем степен, негативните последици од болеста и од повреди врз работната способност:

- Me trajtim të mëtejshëm dhe me metoda më moderne të rehabilitimit mjekësor a mund të zbuten në masë më të madhe pasojat negative të sëmundjes dhe lëndimet në aftësinë për punë:

- Дали болеста (повредата) оставила определени последици врз здравјето и работната способност на осигуреникот:

- Nëse sëmundja (lëndimi) ka lënë pasoja të caktuara në shëndetin dhe aftësinë për punë te personi i siguruar:

- Покрај оштетувањето на здравјето на осигуреникот, кои се другите околности кои негативно влијаат врз неговата работна способност. Дали се врзани за условите за работа, за техничко-технолошките услови, за специфичноста на професијата, специфичноста на работите и задачите и слично

- Përveç dëmtimit të shëndetit të personit të siguruar, cilat janë rrethanat e tjera që ndikojnë negativisht në aftësinë e tij për punë. A lidhen me kushtet e punës, me kushtet tekniko-teknologjike, me specifikën e profesionit, me specifikën e punëve dhe detyrave etj.

- Со оглед на постојната здравствена состојба на осигуреникот, кои би биле кај него главните контраиндикации за работа од медицинско гледиште:

- Duke marrë parasysh gjendjen e përherershme shëndetësore të personit të siguruar, cilat do të ishin kundërindikacionet e tij kryesore për punë nga pikëpamja mjekësore:

и од гледиште на условите на работа:

dhe nga pikëpamja e kushteve të punës:

- Дали според мислењето на надлежниот лекар, подготовката и обработката на осигуреникот за упатување на Комисија за оцена работната способност заради медицинско вештачење била комплетна и исправна, а ако не била, да се наведат причините поради кои тоа не било можно:

- Sipas mendimit të mjekut kompetent, përgatitja dhe trajtimi i personit të sigruar për udhëzim në Komisionin për vlerësimin e aftësisë për punë, me qëllim të ekspertizës mjekësore a ishte i plotë dhe i saktë, dhe nëse nuk ishte, të nënvizohen arsyet pse nuk ishte e mundur:

ЕВЕНТУАЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ на надлежниот лекар упатени до Комисијата за оцена на работната способност:

ВЕРЕЈТЈЕ ВЕРСИЈА EVENTUALE тајкојување на надлежниот лекар упатени до Комисијата за оцена на работната способност:

НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР, ПОКРАЈ СВОЈОТ НАОД И МИСЛЕЊЕ, ВО ОВОЈ ОБРАЗЕЦ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЈА ПРИЛАГА И СООДВЕТНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА која била основа за утврдување на здравствената состојба на осигуреникот и за верификација на дијагнозите, според утврдените критериуми.

МЈЕКУ КОМПЕТЕНТ АМЕ, ПЕРВЕЧ КОНСТАТИМИТ ДНЕ МЕНДИМИТ ТЕ ТИЈ, НЕ КЕТЕ FORMULARË DUHET BASHKËNGJITUR GJITHASHTU EDHE DOKUMENTACIONIN PËRKATËS MJEKËSOR
i cili ishte bazë për përcaktimin e gjendjes shëndetësore të personit të siguruar dhe për verifikimin e diagnozave, sipas kriterieve të përcaktuara.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА:

РУЕТЈЕ ПЛОТËСУЕСЕ:

1) Дали осигуреникот првпат излегува пред Комисија за оцена на работната способност

-да - не

ако веќе излегувал пред Комисија за оцена на работната способност, да се наведе колку пати излегувал:

и какви биле резултатите од оцената на инвалидноста:

1) A është hera e parë që personi i siguruar paraqitet para Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës

-по -jo

nëse tashmë është paraqitur në Komisionin për vlerësimin e aftësisë për punë, të nën vizohet sa herë është paraqitur:

dhe cilat ishin резултатите на оцената на инвалидноста:

2) дали осигуреникот бил на привремена работа во странство

-да -не

2) A ka qenë personi i siguruar në punë të përkohshme jashtë vendit

-по -jo

Надлежен матичен лекар _____
Mjeku amë kompetent _____